

Разгледувајќи ја крвната слика на политичарите, 2006 година може да се оцени како најлоша за "четирите аса", кои ја проголтаа јадицата и станаа жртви на заткулисните партиски игри. Значи, во македонската политика имавме т.н. во народот бели и црни "овци". Стадото на т.н. црни почна да се формира со судбината на најромантичниот и најголемиот политичар - губитник Љупчо Јордановски. Неговата дипломатска кариера почна да се кова уште во јануари 2006 година но, како што велат старите, ако со песна ти тргне мисијата, тогаш не значи дека сè така лесно ќе ти биде во Америка. И таксиратот на Јордановски беше да се врати дома.

Некако во исто време, тогашниот премиер Владо Бучковски, сега втор на листата за стадото од "црните", ги почна консултациите за измена на изборното законодавство, кое беше еден од условите за приближување кон ЕУ и НАТО. Сите партии беа за професионализација на Државната изборна коми-



**ПРЕМИЕРСКИОТ РОДЕНДЕН ПРЕТСТАВУВА ШЛАГ НА ПОЛИТИЧКИОТ УСПЕХ ВО 2006 ГОДИНА. НИКОЛА ГРУЕВСКИ СО МИНИСТРИТЕ ВО ВЛАДАТА НА РМ**

# ПОРТОКАЛОВО "ЏАМАД НА РОЗИ СО ТРЊА

сија, но подоцна едвај се договорија да го формираат ликот на ДИК.

Но, сепак на почетокот на 2006 година најголем бисер беше информацијата на контроверзниот разузнавач Зоран Верушевски, кој ја брануваше јавноста, со веста дека му подготвуваат атентат, односно кои беа луѓето што сакаа физички да го ликвидираат разузнавачот? Тој не соопшти имиња и детали, но се сретна со поранешниот јавен обвинител Александар Прчевски.

"Ќе се обидам документацијата да ја доставам и да побарам одговор дали и по таа документација, која на некој начин ми е доставена од страна на луѓе во МВР, дали Министерството нешто презело за да ги идентификува лицата кои сакаат физички да ме ликвидираат", изјави Зоран Верушевски, кој мака мачеше со својот проблематичен син.

Подоцна Зоран Верушевски замина за Рим. Сега е воено аташе на РМ во Италија. Истовремено почна да се одмотува меѓународното клопче поврзано со мега скандалот околу приведувањето на Калед ал Масри, кој беше упасен во Македонија, но предаден на ЦИА.

Првата жена борец за правата на хендикепираните и на лоби групата за жените, Лилјана Поповска, стана лидер на

Демократската обнова за Македонија. Ексамбасадорката Елеонора Каранфиловска се врати од Албанија, обвинувајќи ја тогашната министерка за надворешни работи, Илинка Митрева, за толерирање на лошото однесување на македонскиот дипломат Сабриу, кој ги прекрши строгите меѓународни утврдени правила на дипломатско однесување.

Во месецот на мачките (февруари) помина контроверзниот Закон за јавни собири. За него гласаше ексвласта, СДСМ, ДУИ, ЛДП и останатите. Почна расправата по Законот за судови, а пратеникот Фазли Велиу му испрати "љубовно" предупредувачко писмо на тогашниот премиер Бучковски, од кого бараше права за загинатите припадници на ОНА.

Во Авганистан беа киднапирани македонски државјани, чија судбина заврши трагично. За време на расчистувањето на скандалот МНР беше раштиман оркестар.

Случајот "Фабрика" - фирма за "добри вести", која говори за корумпирани новинари и медиуми од страна на Владата, со цел да се подигне рејтингот на власта во јавноста, беше прогласен за најматен настан во февруари 2006 година во Македонија.

**Еден ден пред традиционалниот ден на жените, МПЦ откри дека српската држава ја финансира Јовановата црква во Македонија.**

Во март, Кондово повторно беше на насловните страници. По втор пат ова село беше под опсада, бидејќи полицијата го уби Енвер Џафери, криминалец со богато досие. Кондовчани беа револтирани од полициската акција, иако Енвер Џафери извршил 192 кривични дела, а бил побегнат од "Идризово", каде наместо осум одлежал четири години затвор.

На втори март 2006 година, Апелациониот суд во Скопје ја потврди ослободителната пресуда за "Раштански лозја". Четворицата обвинети не се виновни за смртта на седуммината Пакистанци. Инаку, судот ги ослободи Александар Цветков, Горан Стојков, Бобан Утковски и Митко Кикереков од обвинението на 22 април 2005 година.

Во 2006 година, во политичката сфера се случија низа настани, кои ги одбележаа изминативе 365 дена од животот на македонскиот народ и на другите храбри граѓани, кои и натаму се отсечени од ЕУ, но и сега од Бугарија, која нè претрка, иако во нејзините пазуви цвтаат митото, корупцијата, организираниот криминал итн.

Меѓутоа, бидејќи нашите шанси ги прокоцкавме, сега можеме само да лаеме и да завиваме, се разбира, ако ни дозволи Западот, кој во меѓувреме ни даде коска (НАТО) за да се бориме со нашата нетрпеливост, која преминува во национално лудило и хистерија. Затоа, проблемите кои беа третирани во неделникот бараа сеопфатна анализа и лоцирање на најкритичните точки во алката на власта, која се обидуваше низ



трикови да го скрие бремето или товарот на промашеното домашно време, кое политичарите го искористија за "денгубење", карење итн. Според тоа, граѓаните на Р Македонија беа на маргините од општествено-политичките движења, а повеќето од личностите, кои седеа во власта или го освојуваа Водно, нè убедуваа дека од нив сè почнува, така што останува само едно неодаговорено прашање - до кога ќе им веруваме на политичарите.

Сè додека не одговориме на ова прашање, постојано ќе се занимаваме со минорни работи, а резултатите од напредокот ќе изостанат. Поради тоа, и во 2007 година ни претстои Сизифова работа.

Кокан СТОЈЧЕВ

## АНЧЕ" СО ЛАЈТ-МОТИВ

Во месецот на мацките (февруари) мина контроверзниот Закон за јавни собири. За него гласаше ексвласта, СДСМ, ДУИ, ЛДП и останатите. Почна расправата по Законот за судови, а пратеникот Фазли Велиу му испрати "љубовно" предупредувачко писмо на тогашниот премиер Бучковски, од кого бара права за загинатите припадници на ОНА.

Еден ден пред традиционалниот ден на жените, МПЦ откри дека српската држава ја финансира Јовановата црква во Македонија. Светиот Синод објави документ, според кој српското Минис-

терство за вера префрлило околу 6.000 евра на Врањската епархија, кои биле наменети за т. н. православна охридска архиепископија на Врашишковски.

"По пошта го примивме документот",

изјави владиката Тимотеј.

Експремиерот Владо Бучковски испратил писмо до Антикорупциската комисија, во кое од неа побарал да го испита случајот "Бачило".

Овој случај го покренала Антикорупциската комисија, која врз основа на извештајот кој го направи Државниот завод за ревизија се сомнева дека државата е олеснета за 700.000 евра.

Паралелно со настаните поврзани со реформите во правосудството се одвиваа и активностите околу изборното законодавство. Крајот на март беше финале пред финалето. СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ го изгласаа Изборниот законик, но без ВМРО-Народна. Пратениците на Георгиевски ја напуштија собраниската седница со образложение дека треба да си го донесат Законикот оние кои се договориле.

Со ова, партијата на Георгиевски не успеа да брои гласови на изборите, бидејќи СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ експресно го одбија клучниот амандман, со кој бараа да учествуваат во избирачките одбори.

Во април се случуваа многу нелогични политички настани.

Управата за јавни приходи, тогаш предводена од Петра Митева, реши кривично да го гони Никола Груевски, сега премиер, за становите на неговата мајка. Тој, пак, најави кривична пријава за ексдиректорката на УЛП, Петра Митева, поради теоснованоста на нејзиниот потег. Во тоа првоаприлско време, по-



ВЛАДО БУЧКОВСКИ РАКОПЛЕСКАШЕ НЕ ЗНАЕЈЌИ ДЕКА ДО НЕГО СЕДАТ "ЛУТИ" ПРОТИВНИЦИ

ради Груевски се скараа и Антикорупциска и УП. Петра Митева, кадар на тогашната владејачка гарнитура, не беше задоволна од ставот на антикорупционерите, кои не најдоа основ за сомнение за становите на мајката на Груевски, односно за злоупотреба на службената положба.

Како шега се одвиваа и настаните околу составот на ДИК. По средбата меѓу Бучковски и Груевски, Јован Јосифовски, долгогодишен секретар на Собраниската комисија за труд и социјала, стана кандидат за претседател на ДИК.

"Ние, согласно законот и роковите, заедно со ДПА, ја предложивме г-ѓа Мирјана Најчевска, меѓутоа СДСМ, по извршените консултации со нивните коалициони партнери ја отфрли нашата понуда и мислам дека направива голема

на комисија работно ги дочека првомајските празници. Членовите на ДИК го поништија досегашниот избор на 50-тина општински изборни комисији, кои тие сами го составија. Имено, тие забележале недостаток во евиденцијата за државните службеници, во неа биле заведени само вработените во државните органи, а службениците вработени во општините ги немало во евиденциите.

Опозицијата гласаше за Законот за судовите, а ДУИ, пак, учествуваше на манифестацијата посветена на петгодишнината од воениот конфликт.

Во струмичкото село Секирник се појавија тројца католици, по што заврши кризата во односите меѓу МПЦ и Католичката црква.

Пред одржувањето на парламентарните избори, слоганот на ВМРО-ДПМНЕ

сок, на парламентарните избори на 5 јули годинава, право на глас имаа 1.741.449 избирачи.

Во јуни прво се стееа активисти на ДУИ и на ДПА за подоцна да се мират активисти на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ.

Откако САД и ЕУ успеаја да ги скротат ДУИ и ДПА, инцидентите се префрлија во македонскиот политички блок. Скандалозен инцидент се случи во центарот на Скопје, а тепачката меѓу активистите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, кулминираше со рафални истрељи од пиштоли и калашников. Причината беше банална - лепење плакати.

По 5 јули државата е во рацете на ВМРО-ДПМНЕ, а во историјата замина д-р Васил Тупурковски, еден од идејните творци на тајванската авантура.

На 17 јули се случи национален срам, кој со "години беше маскиран". Кметот

**На 17 јули се случи национален срам, кој со "години беше маскиран". Кметот на Благоевград, Лазар Причкапов, официјално потврди дека поранешниот македонски премиер, Љубчо Георгиевски, и неговата сопруга Снежана добиле бугарско државјанство.**

на Благоевград, Лазар Причкапов, официјално потврди дека поранешниот македонски премиер, Љубчо Георгиевски, и неговата сопруга Снежана добиле бугарско државјанство. Брачната двојка Георгиевски за постојана адреса на живеење ја имаат пријавено улицата "Христо Татарчев", во центарот на Благоевград. Инаку, "Со указ број 14 од 23 февруари 2006г., на потпретседателот на Република Бугарија, Ангел Марин, двајцата се примени за бугарски граѓани. Врз база на указот се издадени и уверенија со датум 1 март 2006 година", изјави Причкапов на прес-конференција.

Во Мала Речица, лидерот на ДУИ, Али Ахмети, се сретна со командантите, бидејќи Груевски ја одбра ДПА за партнер во валцерот на власта. На крајот на јули се конституира новиот парламентарен состав, а подоцна за прв спикер беше избран режисерот Љубиша Георгиевски. Во август почна битката за амбасадорските места во Лондон и Вашингтон. Горѓи Спасов и Љупчо Јордановски се инволвираа во борбите за лидерското место во СДСМ.

На 10 август, од Мала Речица, Али Ахмети му се закани на Груевски, бидејќи одлучил без него да прави Влада. Според Ахмети, ситуацијата е сериозна, а последиците од одлуката на Груевски се различни и непоправливи. Ахмети повторил дека нема да прифати да биде

## КОНСТИТУТИВНАТА СЕДНИЦА НА НОВИОТ СОБРАНИСКИ СОСТАВ

грешка", изјави Никола Груевски.

Македонското собрание со 80 гласови го избра составот на Државната изборна комисија за парламентарните избори кои се одржаа на 5 јули.

Изборот, покрај владејачките СДСМ, ДУИ и ЛДП, го поддржаа и пратениците од тогашната опозиција ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-НП и Либерална партија, додека ДПА не учествуваше во гласањето.

На 17 април, прв пат од поновата парламентарна историја, еден висок политичар призна грешка. Експремиерот Бучковски призна дека "залудна" била комбинацијата, тој преку Приштина, а Црвенковски преку Белград, да го решат отвореното прашање на границата со Косово.

"Оние кои ги правеа комбинациите, испраќањето сигнали кон Белград и кон Приштина, во краен случај не вродија со плод, затоа што клучот сепак е кај меѓународната заедница, која не треба да бега од решавањето на ова прашање", изјави Бучковски.

Наместо на излет, Државната избор-

- "Преродба во 100 чекори" ја обом Македонија во портокалова боја додека, пак, Владо Бучковски ја шеташе познатата "леблебициска" улица во Струмица.

Во Интернет кафуле во населбата Чаир во Скопје се случи трагедија, во пресметка на две банди настрадаа деца. Во јуни на мета беа "алфите", кои беа критикувани од страна на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Овој комитет се избламира, а случајот "Бекиров" беше искористен за лоша пропаганда или личен отстрел. Исто така, овој месец беше искористен од страна на СДСМ за да му парира на противникот. Партијата пронајде своја формула за предизборен маркетинг 50 плус 50. По 50-те достигнувања со кои се пофали, СДСМ ги промовираше 50-те најважни ветувања. Претседателот Бранко Црвенковски не го абелицираше Јован Вранишковски, иако за него интервенираше патријархот Павле, поглавар на СПЦ.

Според заклучениот Избирачки спи-

опозиција. Доколку тоа се случи, а се случи, тој предупреди дека ќе има нова ситуација. Се прослави и петгодишнината од примената на Рамковниот договор. Ахмети приреди свечен прием во Охрид. На денот кога Никола Груевски ги обзнани целите на новата Влада, пред Собранието Ахмети говореше на протестниот митинг. Во септември Бранко Црвенковски ги прифати сугестиите на Владата, Горѓи Спасов даде оставка, но остана амбасадор до крајот на мандатот, додека Јордановски веруваше во својата чесност и намера да ја претставува Македонија. Но, таквиот став му се врати како бумеранг. Во септември пристигнаа многу извршни решенија, со кои државата мораше на име отштета да исплати 22 милиона долари. По ова почна работата врз ребалансот на Буџетот, а интензивно се расправаше за новиот

ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ потрошиле двојно повеќе пари за изборната кампања од законски предвидениот лимит. Тие ги пречекорице дозволените 1.700.000 евра, соопшти Антикорупциската комисија.

За рекламирањето на телевизиите, во весниците и за билбордите ВМРО-ДПМНЕ дала 4.400.000 евра, а коалицијата "За Македонија заедно" кампањата ја чинела 4.100.000 евра.

На октомвриската конвенција на СДСМ, Владо Бучковски, ја изгуби довербата за лидерската фотелја, а министрот за образование Сулејман Рушители направи каша-попара во Државниот универзитет во Тетово, иако за тоа имаше оправдување, таму беа утврдени многубројни воспитни и образовни грешки.

на СДСМ. Прв пат жена седна на лидерската фотелја во СДСМ, но со исклучителна поддршка на шефот на државата, кој обезбеди свои соработници во врвот на партијата. Екскувернерот на НБМ, Љубе Трпевски го "стрефи шлог" кога полицијата му затропа на порти, бидејќи е осомничен за мегафинансискиот скандал на Експорт импорт банката на Методија Смиленски, која пропадна и за која тој треба да биде екстрадиран од Србија во Македонија.

Американскиот сенат изгласа Резолуција со која дава надеж дека РМ може да стане членка на НАТО. На крајот од ноември заврши културната револуција на Албанците во Македонија. Наводниот "нивни" коњаник е поставен во Старата скопска чаршија. Декември е обезбеден за притворањето на помалите ту-

**Пред одржувањето на парламентарните избори, слоганот на ВМРО-ДПМНЕ - "Преродба во 100 чекори" ја обои Македонија во портокалова боја додека, пак, Владо Бучковски ја шеташе позната "леблебициска" улица во Струмица.**

Закон за полиција. Септември беше среќен и за Радмила Шекеринска, која го пронајде својот избраник познат под името Бобо Дајнерс. Почна битката за "Транспарентност Македонија", НВО организација која ја одбележа битката против корупцијата, но која подоцна згасна. Во октомври Никола Груевски проговори на албански јазик, а Законот за полиција беше сардисан од "говораници и дискусии" во Собранието.

Антикорупционерите дојдоа до свои сознаније дека двете најголеми партии го пробиле лимитот за кампањата на парламентарните избори.

**Контроверзниот Александар Прчевски се спакува, се поздравил со соработниците и си замина од Обвинителството. По ова Македонија остана без државен обвинител. Но, по него власта тргна во офанзива. "ФИ-КОМ" ја мрдна битката со корупцијата, 19 инволвирани лица од случајот "Бачило" и од случајот со денационализацијата на државно земјиште, се наоѓаат во притвор.**



**ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ ЈА ОДБЕЛЕЖА ГОДИШНИНАТА ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ВМРО ВО ДРУШТВО СО АКАДЕМИКОТ НИКОЛА КЉУСЕВ**

Во овој месец и контроверзниот Александар Прчевски се спакува, се поздравил со соработниците и си замина од Обвинителството. По ова Македонија остана без државен обвинител. Но, по него власта тргна во офанзива. "ФИ-КОМ" ја мрдна битката со корупцијата, 19 инволвирани лица од случајот "Бачило" и од случајот за денационализација на државно земјиште се наоѓаат во притвор. Во овој спој на корупција и злоупотреба на службената должност се реактивираше аферата "Големо уво", која и по вториот чин остана без епилог. Законот за полиција беше донесен, без крилото на Шекеринска и без пратениците на ДУИ.

Во ноември заврши битката за лидер

тунски босови, како и за актерите од "Бачило" и од национализираното земјиште.

Инаку, "стоте" дена на Владата на Никола Груевски минаа јавно на ТВ, без учество и критика на опозицијата. Но, сепак непријателот ликуваше кога МВР им ги помати сметките на одредени поединци во АРМ, кои се обидоа да ги протнат митралезите "шарци" на бугарскиот пазар. СДСМ го продаде и рецептот од "Хард рок", на ВМРО-ДПМНЕ, за евтини пари, само што во овој случај настрада дискотеката "Процес". Тоа значи дека соработката меѓу двете најмакедонски партии всушност е претстава за јавноста, додека вистинскиот договор е склучен под маса - "мир браќа".